

Службен весник на Република Македонија

Број 153

17 август 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2838. Указ број 52 од Претседателот на Република Македонија	2	2845. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје	4
2839. Указ број 53 од Претседателот на Република Македонија	2		
2840. Указ број 54 од Претседателот на Република Македонија	2	2846. Правилник за начинот на обезбедување на финансиската поддршка за раст на плати во повисок износ од минималната плата	5
2841. Указ број 55 од Претседателот на Република Македонија	3	2847. Одлука за изменување и дополнување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги	7
2842. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2017 година	3	Огласен дел	1-20
2843. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево“ – Битола за 2017 година.....	3		
2844. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2017 година.....	4		

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2838.****Указ Бр.52**

Од 17 август 2018 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015)

СЕ РАЗРЕШУВА**генерал потполковник МЕТОДИЈА Добре ВЕЛИЧКОВСКИ****началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија**

лична ВЕС: 31740

ФЧ: генерал потполковник, по формација генерал потполковник

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-919/1	Претседател
17 август 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Ѓорге Иванов, с.р.

2839.**Указ Бр.53**

Од 17 август 2018 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015)

СЕ ОТПОВИКУВА**генерал мајор ВАСКО Данило ЃУРЧИНОВСКИ****воен претставник на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија**

ФЧ: генерал мајор, по формација генерал мајор личен ВЕС: 31040

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-920/1	Претседател
17 август 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Ѓорге Иванов, с.р.

2840.**Указ Бр.54**

Од 17 август 2018 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015)

СЕ ПОСТАВУВА**генерал мајор ВАСКО Данило ЃУРЧИНОВСКИ****за началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија**

фч: генерал мајор, по формација генерал потполковник

личен ВЕС: 31040

до сега: воен претставник на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-921/1	Претседател
17 август 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Ѓорге Иванов, с.р.

2841.

Указ Бр.55

Од 17 август 2018 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015)

СЕ УНАПРЕДУВА**во чин генерал мајор****бригаден генерал ПАВЛЕ ЈОВЕ АРСОСКИ**

ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал мајор
лична ВЕС: 31040

Командант на Здружената оперативна команда, во
Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-922/1	Претседател
17 август 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2842.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” –
БИТОЛА ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2017 година, бр.02-195/4 од 15.3.2018 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 15.3.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6697/1	Претседател на Владата
14 август 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

2843.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2017
ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2017 година, бр.02-195/2 од 15.3.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 15.3.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6699/1 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2844.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА 2017 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ – Битола за 2017 година, бр.02-195/5 од 15.3.2018 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 15.3.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6699/2 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2845.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.8.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост му престанува користењето на недвижни ствари кои се наоѓаат на ул. „Никола Вапцаров“ бр.3 во Скопје, на КП бр. 12015, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.52837, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел помошни простории, со внатрешна површина од 37м2 и
- зграда 1, влез 1 кат ПР, намена на посебен дел згради во останато стопанство, со внатрешна површина од 54м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост и Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-

тор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7814/1 Претседател на Владата
14 август 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2846.

Врз основа на член 5-в став (4) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18), министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ЗА РАСТ НА ПЛАТИ ВО ПОВИСОК ИЗНОС ОД МИНИМАЛНАТА ПЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на обезбедување на финансиската поддршка за раст на плати во повисок износ од минималната плата, согласно членовите 5-а и 5-б од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18) (во натамошниот текст: Законот).

Член 2

При поднесување на Месечната пресметка за интегрирана наплата до Управата за јавни приходи согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, за периодот од јули 2018 година до декември 2019 година, од страна на работодавачот се означуваат вработените лица за кои се бара обезбедување на финансиска поддршка за раст на платите во повисок износ од минималната плата (во натамошниот текст: финансиската поддршка), со шифра 402.

Член 3

Од страна на Управата за јавни приходи по приемот и обработката на податоците од член 2 од овој правилник, се врши контрола на исполнетоста на условите од членовите 5-а и 5-б став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот, а во согласност со член 5-ѓ од Законот, а преку Декларацијата за прием, работодавачот се известува доколку ги исполнува условите од членовите 5-а и 5-б став (1) алинеи 1, 2, и 3 од Законот, или се предупредува доколку не ги исполнува условите од членовите 5-а и 5-б став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот.

Доколку работодавачот ги исполнува условите од членовите 5-а и 5-б став (1) алинеи 1, 2 и 3 и став (2) од Законот, од страна на Управата за јавни приходи еднаш во месецот се врши проверка на условот од член 5-б став (1) алинеја 4 од Законот. Доколку кумулативно се исполнети условите од членовите 5-а и 5-б од Законот, од страна на Управата за јавни приходи, во рокот утврден во членот 5-в став (2) од Законот, до Министерството за труд и социјална политика се доставуваат следните податоци, кои се однесуваат:

а) на работодавачот:

- назив и седиште на обврзникот;
- единствен даночен број;
- година и месец;
- фолио број;
- деловна банка и
- трансакциска сметка.

б) на вработениот :

- ЕМБГ;

- пресметаната бруто основица од Месечната пресметка за интегрирана наплата за вработеното лице за кое се бара финансиска поддршка, доставена од страна на работодавачот, збирно за месеците октомври, ноември и декември 2017 година, како и за месецот за кој се бара финансиската поддршка;

-вкупно остварените работни часови од Месечната пресметка за интегрирана наплата за вработеното лице за кое се бара финансиска поддршка, доставена од страна на работодавачот, збирно за месеците октомври, ноември и декември 2017 година, како и за месецот за кој се бара финансиската поддршка;

- ознака за вработениот за обезбедување финансиска поддршка (шифра 402).

Член 4

По добивање на податоците од член 3 од овој правилник, од страна на Министерството за труд и социјална политика се врши електронска обработка на истите и се креира налог за исплата на финансиската поддршка на работодавачот кој ги исполнува условите.

Член 5

Од страна на работодавачот за секоја промена на деловната трансакциска сметка на која прима прилив на средства по основ на финансиската поддршка, се

доставува писмено барање, потпишано од управителот, до Министерството за труд и социјална политика, во кое се содржани следните податоци:

- назив на фирма;
- ЕДБ;
- матичен број на фирма;
- датум на промена на сметката;
- копија од новата трансакциска сметка и
- контакт телефон.

Член 6

Во случаите од член 5-д став (2) од Законот, добиената финансиска поддршка работодавачот ја враќа на предна сметка 889 на Министерството за труд и социјална политика.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8812/1

Бр. 01-9806/1

14 август 2018 година

14 август 2018 година

Скопје

Скопје

Министер за труд

и социјална политика,

Мила Царовска, с.р.

Министер за финансии,

д-р Драган Тевдовски, с.р.

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

2847.

Врз основа на член 46 од Законот за хартии од вредност и член 18 од Статутот на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на својата седница одржана на 18.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА ДЕПОЗИТАРОТ И КОРИСНИЦИТЕ НА НЕГОВИТЕ УСЛУГИ

Член 1

Во Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги Пречистен текст број 01-7170/2 од 30.12.2016 година, во Општите одредби, по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

„9. По исклучок на точката 3 од Општите одредби, корисниците на дистрибутивниот систем на податоци на Депозитарот, надоместокот за користење на услугите на дистрибутивниот систем утврден со оваа Тарифа, го плаќаат пред нивното обезбедување.

10. Услугите преку дистрибутивниот систем не се обезбедуваат за издавачите со пасивен статус и издавачите на кои Депозитарот ќе им определи попуст, согласно точка 6 од Општите одредби.

11. Услугите кои се обезбедуваат преку дистрибутивниот систем, а се потпишани со електронски потпис содржат временски жиг.“

Член 2

Во Поглавјето 3. „Утврдување и порамнување“, во тарифниот број 3.1, по зборовите „берзански посредници.“ се става точка и се додава следната реченица: „За порамнување по принципот „Испорака наспроти плаќање“, за трансакции склучени на овластена берза со државни хартии од вредност (освен обврзниците за денационализација), Депозитарот не наплатува надоместок од членките (берзански посредници).

Член 3

Во Поглавјето: „4. Услуги за сопствениците на хартии од вредност и останати субјекти – корисници на услуги на ЦДХВ“, се додава нова тарифен број „4.8-а“, кој гласи:

4.8-а.	Пренос на сопственост над хартии од вредност поради распределба на хартии од вредност во постапка на доброволна ликвидација	по сметка	0,5% од пазарна односно номинална вредност на хартиите од вредност (зависно која е поголема), минимален надомест 1.500 МКД, максимален надомест на барање 600.000 МКД Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред денот на поднесувањето на барањето.
--------	---	-----------	--

Во тарифниот број 4.9 по зборовите „5.000 МКД“ се додаваат зборовите,, и не повеќе од 600.000 МКД“.

Член 4

По Поглавјето: „4. Услуги за сопствениците на хартии од вредност и останати субјекти – корисници на услуги на ЦДХВ“, се додава ново Поглавје 5, кое гласи:

5. Услуги за користење на дистрибутивниот систем			
5.1 Услуги за користење на дистрибутивниот систем за издавачи			
Тарифен број	Услуга	Единица	Надоместок (МКД)
5.1.1	Издавање на акционерска книга која содржи под, или 1000 сметки, во ексел или пдф формат	по акционерска книга	1.000 МКД
5.1.2	Издавање на акционерска книга која содржи над 1000 сметки, во ексел или пдф формат	по акционерска книга	2.000 МКД
5.1.3.	Издавање на акционерска книга која содржи под, или 1000 сметки, во електронски пдф формат, верификувана со електронски потпис и временски жиг	по акционерска книга	2.500 МКД
5.1.4	Издавање на акционерска книга која содржи над 1000 сметки, во електронски пдф формат, верификувана со електронски потпис и временски жиг	по акционерска книга	4.500 МКД
5.1.5	Издавање акционерска книга на определен датум (датум пред доставување на барањето во ЦДХВ), во ексел или електронски пдф формат	по акционерска книга	Постојна цена предвидена во тарифните броеви 5.1.1 или 5.1.2 за издавање на акционерска книга+3.000 МКД
5.1.6	Издавање акционерска книга на определен датум (датум пред доставување на барањето во ЦДХВ), во електронски пдф формат, верификувана со електронски потпис и временски жиг	по акционерска книга	Постојна цена предвидена во тарифните броеви 5.1.3 или 5.1.4 за издавање на акционерска книга+3.000 МКД
5.1.7	Изработка на потврда за право на глас	по ISIN	7.000 МКД
	Извештајот содржи податоци за бројот на акции, бројот на гласови и процент од вкупниот број издадени акции по ISIN, на имателите на акциите, структурирани по број на акции со право на глас, а кои не се ограничени во правото на глас и не се сопствени акции на Издавачот. Извештајот содржи и податоци за бројот на акции со ограничено право на глас на имателот на акциите и бројот на сопствените акции на издавачот. Состојбата за правата на глас содржана во овој извештај е согласно евиденцијата на ЦДХВ регистрирана на сметките за хартии од вредност на имателите (со исклучок на хартии од вредност евидентирани на збирни сметки за хартии од вредност кога во извештајот е содржан податок за имателот на збирната сметка и сопствените акции на издавачите) и истата е од информативна природа. Правата на глас се остваруваат во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва.		

	Изработка на потврда за право на глас, верификувана со електронски потпис и временски жиг	по ISIN	7.500 МКД
5.1.8	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.1.7		
5.1.9	Топ 20 акционери по ИСИН	по ISIN	2.000 МКД
5.1.10	Топ 20 акционери по ИСИН, , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по ISIN	2.500 МКД
	Изработка на стандарден извештај за промени по ISIN за одреден период (Извештај за трговски и нетрговски преноси)	по ISIN	2.000 МКД
5.1.11	Извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции и нетрговски преноси) со хартии од вредност издадени под одреден ISIN, за период од најмногу еден календарски месец определен од страна на издавачот.		
	Изработка на стандарден извештај за промени по ISIN за одреден период, , верификуван со електронски потпис и временски жиг (Извештај за трговски и нетрговски преноси)	по ISIN	2.500 МКД
5.1.12	Извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции и нетрговски преноси) со хартии од вредност издадени под одреден ISIN, за период од најмногу еден календарски месец определен од страна на издавачот.		
5.1.13	Доставување на известување од издавачот до имателите	по известување	200 МКД + 20 МКД по имател
	Инсајдерско тргување	по известување	300 МКД
5.1.14	Известувањето за инсајдерско тргување содржи информации за издавачот на хартии од вредност дали некој од листата на пријавени инсајдери се стекнал или отуѓил хартии од вредност издадени од тој издавач. Претходно, издавачот преку порталот ги пријавува инсајдерите и на секоја промена на состојба на издадените хартии од вредност, до издавачот се испраќа известување за инсајдерот кој ги стекнал, односно отуѓил хартиите од вредност, начинот на нивно стекнување или отуѓување (трговски или нетрговски пренос) и пренесениот број на хартии од вредност. Статусот на инсајдер го определува издавачот		

5.1.15	Извештај за структура на друштво	по известување	2.000 МКД
	Извештајот содржи податоци за структура на основната главнина, учество на акционерите во основната главнина и акционери со учество над 5%.		
5.1.16	Извештај за структура на друштво , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по известување	2.500 МКД
	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.1.15.		
5.2. Услуги за користење на дистрибутивниот систем за иматели			
Тарифен број	Услуга	Единица	Надоместок (МКД)
5.2.1	Извод од сметка	по сметка	100 МКД
5.2.2	Извод од сметка, верификуван со електронски потпис и временски жиг	по сметка	200 МКД
5.2.3	Извештај за состојба на сметка на конкретен датум	по сметка	150 МКД
5.2.4	Извештај за состојба на сметка на конкретен датум верификуван со електронски потпис и временски жиг	по сметка	300 МКД
5.2.5	Стандарден целосен извештај за имател	по имател	200 МКД
	Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на денот на поднесеното барање.		
5.2.6	Стандарден целосен извештај за имател , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по имател	300 МКД
	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.2.5.		
5.2.7	Стандарден целосен извештај за имател на конкретен датум	по имател	250 МКД
	Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на конкретен датум определен од страна на подносителот.		
5.2.8	Стандарден целосен извештај за имател на конкретен датум , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по имател	400 МКД
	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.2.7.		

5.2.9	Стандарден извештај за промени на сметка во одреден период	по сметка	500 МКД
	Извештајот содржи податоци за промените евидентирани на сметката за хартии од вредност за период определен од страна на подносителот.		
5.2.10	Стандарден извештај за промени на сметка во одреден период, верификуван со електронски потпис и временски жиг	по сметка	700 МКД
	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.2.9.		
5.2.11	Нестандарден извештај за имател на сметка (Извештај за вложувања)	по извештај	1.500 МКД
	Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани на сметката на хартии од вредност согласно барањето на имателот на сметка.		
5.2.12	Нестандарден извештај за имател на сметка (Извештај за вложувања), верификуван со електронски потпис и временски жиг	по извештај	2.000 МКД
	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.2.11.		
5.2.13	Вредност на портфолио	по извештај	300 МКД
	Извештајот содржи податоци за состојбата на сметка во кој е изразен вкупниот број на хартии од вредност на имателот на сметка и нивната моментална пазарна вредност. Доколку со хартиите од вредност не се тргува, изразена е само нивната номинална вредност.		

Член 5

Во текстот на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги Пречистен текст број 01-7170/2 од 30.12.2016 година, зборовите „тарифна ставка“ се заменуваат со зборовите: „тарифен број“, а зборовите „тарифните ставки“, се заменуваат со зборовите: „тарифните броеви“.

Член 6

Одредбата од член на 2 на оваа Одлука која се однесува на надоместокот за утврдување и порамнување на трансакции склучени на овластена берза за државни хартии од вредност (освен обврзниците за денационализација), ќе се применува до воведувањето на надоместок за утврдување и порамнување на трансакции склучени на пазарот преку шалтер.

Член 7

Во сè останато, Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги Пречистен текст број 01-7170/2 од 30.12.2016 година, останува непроменета.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Одборот на Директори на Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, а ќе се применува по приемот на Решението за добивање на согласност од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на оваа Одлука.

Член 9

Се задолжува Извршниот директор на Депозитарот да достави примерок од оваа Одлука до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, со барање за добивање на согласност.

Бр. 03-4849/1
16 август 2018 година
Скопје

Претседател на
Одбор на директори на ЦДХВ АД Скопје
Антигона Буклеска Младеновиќ, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018153